

| Прилог бр.3 | | Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии | | | | | |
|-------------|--|--|---|----------------------|-----------|--|--|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Механика 1 | | | | | |
| 2. | Код | МЕ002 | | | | | |
| 3. | Студиска програма | ПИ, ТМЛ, ТИ, ХЕИ, МПИ, ИИМ, МВ, ЕЕ, МХТ, АУС, ИНД | | | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Машински факултет - Скопје | | | | | |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | прв циклус | | | | | |
| 6. | Академска година / семестар | 1 / I | 7. | Број на ЕКТС кредити | 6 | | |
| 8. | Наставник | проф. д-р Иван Мицкоски проф. д-р Даме Коруноски проф. д-р Златко Петрески | | | | | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | нема | | | | | |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): | <p>Развивање на способност за методолошко решавање на проблеми од статика. Разбирање на концептот на сили и моменти, сложување, разложување и редукција. Способност за ослободување на неслободни крути тела и решавање на системи на сили во рамнотежа со вклученено триење. Определување на сили во врски и внатрешни сили во структури (носачи, решетки, рамки, вериги). Пресметка на тежиште и геометрички карактеристики на волуумени, површини и линии.</p> | | | | | |
| 11. | Содржина на предметната програма: | <p>Основни принципи во механиката, единици мерки и мерни системи. Вектор на сила: скалари и вектори, операции со вектори, скаларен производ. Сили во точка: услови на рамнотежа на точка, видови на врски и ослободување на неслободни тела, определување на резултантта. Момент од сила: векторски производ, статички момент-скаларна и векторска формулатија, главен момент, момент на сила во однос на оска, спрег од сили, редукција на сила, сложување во попрост систем. Рамнотежа на тело, ослободување од врски и услови на рамнотежа на тело. Анализа на структури: прости линиски носачи, решетки, рамки, вериги, елементи од структури и машини. Внатрешни сили: аксијална, трансверзална сила и нападен момент и дијаграми. Врска помеѓу товар, трансверзална сила и момент. Тежиште на волумен, површина и линија. Моменти на инерција. Штајнерова теорема.</p> | | | | | |
| 12. | Методи на учење: | <p>Интерактивни предавања, вежби аудиторни и/или лабораториски, посета на компании, гости-предавачи од практиката, самостојна и/или тимска работа на проектни задачи, самостојно учење.</p> | | | | | |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6 ECTS x 30 часови = 180 часови | | | | | |
| 14. | Распределба на расположливото време | 30 + 30 + 15 + 45 + 60 = 180 часови | | | | | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | | 30 часови | | |
| | | 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | | 30 часови | | |
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | | 15 часови | | |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | | 45 часови | | |
| | | 16.3. | Домашно учење | | 60 часови | | |
| 17. | Начин на оценување | | | | 90 бодови | | |
| | 17.1. | Тестови | | | 90 бодови | | |

| | | | |
|-----|---|--|----------------|
| | 17.2. | Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) | 10 бодови |
| | 17.3. | Активност и учество | 0 бодови |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 51 бод | 5 (пет) (F) |
| | | од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) |
| | | од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) |
| | | од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) |
| | | од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) |
| | | од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Реализирана активност: освоени 10 поени од тестови | |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски јазик | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Анкети и други форми на континуирана евалуација | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|--|---|---|--------|
| 22. | Литература | | | | |
| | Задолжителна литература | | | | |
| | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| 22.1. | 1. | Иван Мицкоски Даме Коруноски Златко Петрески | Умножени предавања | / | 2011 |
| | 2. | Виктор Гаврилоски Златко Петрески Христијан Мицкоски | Задачи по СТАТИКА | Интерна скрипта / Машински факултет- Скопје | 2016 |
| | 3. | Иван Мицкоски Христијан Мицкоски | Решени задачи по СТАТИКА во електронска верзија | Интерна скрипта / Машински факултет- Скопје | 2016 |
| | Дополнителна литература | | | | |
| | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| 22.2. | 1. | J.L. Meriam, L.G. Kraige | Engineering Mechanics STATICS | John Wiley & Sons | 2002 |
| | 2. | Russell C. Hibbeler | Engineering Mechanics STATICS | Prentice Hall 2009 | 2009 |
| | 3. | Russell C. Hibbeler | Engineering mechanics STATICS, Solution Manual | Prentice Hall 2009 | 2009 |